

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.244/19 и 150/21), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шестата редовна седница одржана на ден 30.12.2021 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2022 година

Со буџетскиот календар за 2022 година се определуваат роковите, активностите и одговорноста во донесувањето на Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, како што следува:

МЕСЕЦ	Буџетски активности - одговорност
Септември	Градоначалникот на општината ги утврдува и ги доставува главните насоки за изготвување на предлог-финансиските планови за 2023 година на општинските буџетски корисници.
Октомври	Раководителите на општинските буџетски корисници до Градоначалникот ги доставуваат предлог-финансиските планови за наредната година со образложение за висината на износите по позиции.
Октомври	Се анализираат предлог-финансиските планови добиени од буџетските корисници, од страна на Одделението за финансиски прашања, се усогласуваат и се информира Градоначалникот.
Октомври	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој.
Октомври/Ноември	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот
Ноември	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот, подготвен од Одделението за финансиски прашања.
Ноември	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се објавува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и в. Се одржуваат јавни расправи
Декември	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот
Декември	- Предлог-Буџетот го разгледува комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој; . Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година; - Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС..

Буџетскиот календар влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков